

Наставна програма за **ЗАДОЛЖИТЕЛНИ** предмети

| Предметна програма од втор циклус студии |   |   |    |                    |
|--|---|---|----|--------------------|
| 1.                                       | Наслов на наставниот предмет  | Инвестиционен менаџмент   |    |                    |
| 2.                                       | Код   |   |    |                    |
| 3.                                       | Студиска програма   | Финансиски менаџмент (3+2)  |    |                    |
| 4.                                       | Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)  | Економски институт, Скопје, УКИМ                                  |    |                    |
| 5.                                       | Степен (прв, втор, трет циклус)   | Втор циклус   |    |                    |
| 6.                                       | Академска година/семестар   | 2017/2018<br>2 семестар   | 7. | Број на ЕКТС<br>12 |
| 8.                                       | Наставник   | Проф. д-р Верица Јанеска<br>Вонреден професор д-р Диана Бошковска |    |                    |
| 9.                                       | Предуслови за запишување на предметот   | Завршен прв циклус студии (180 кредити)                           |    |                    |
| 10.                                      | <p><b>Цели на предметната програма (компетенции):</b></p> <p><i>Основна цел</i> на предметната програма е студентите да се стекнат со знаења кои се однесуваат на суштинските аспекти на теоријата и праксата на инвестирање и финансирање на инвестициите во долгорочни реални средства (инвестициони проекти) и донесување на инвестициони одлуки.</p> <p>Во функција на основната цел на предметната програма <i>посебните цели</i> се однесуваат на стекнување на знаења и вештини за: идентификување на можните извори за финансирање на инвестиционите проекти и утврдување на цената на капиталот; проекција на паричните текови; користење на различни методи и критериуми за оценка на ефикасноста на инвестиционите проекти; квантифицирање на ризикот при долгорочните вложувања; анализа на економската ефикасност на инвестициите</p> <p><b>Оспособен за (компетенции):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Суштинското сфаќање на појмовниот апарат во областа на инвестициите</li> <li>▪ Идентификување на различните извори на финансирање на долгорочни вложувањата,</li> <li>▪ Утврдување на цената на поделните извори на капитал и просечната цена на капитал</li> <li>▪ Подготовка на економски елаборати, инвестициони студии и други анализи за инвестициони проекти</li> <li>▪ Примена на различните видови методи и критериуми за оценка на ефикасноста на инвестиционите проекти</li> <li>▪ Проценка и квантификација на ризикот при долгорочните вложувања (инвестиционите проекти)</li> <li>▪ Макроекономска анализа на ефикасноста на инвестициите и примена на кост-бенефит анализа</li> </ul> |   |    |                    |

|     |  |   |   |            |
|-----|--|---|---|------------|
| 11. | <b>Содржина на предметната програма:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Основи на долгорочните вложувања</li> <li>2. Извори и цена на капитал за долгорочни вложувања</li> <li>3. Оптимализација на структурата на изворите на капитал</li> <li>4. Определување на периодот на проекција и проектирање на компонентите на паричниот тек на проектот</li> <li>5. Проекција на биланс на успех, биланс на состројба и готовински тек на проектот</li> <li>6. Недисконтни методи и инвестициони критериуми за оценка на ефикасноста на инвестиционите проекти</li> <li>7. Дисконтни методи и инвестициони критериуми за оценка на ефикасноста на инвестиционите проекти</li> <li>8. Основи на ризикот на долгорочни вложувања (инвестициони проекти)</li> <li>9. Пристапи за квантификација на ризикот на долгорочните вложувања</li> <li>10. Капитални коефициенти за оценка на инвестициите од макроекономски аспект</li> <li>11. Економска кост- бенефит анализа</li> </ol> |   |   |            |
| 12. | <b>Методи на учење:</b><br>Наставата се изведува во облик на предавања со дискусии, со интерактивни методи   |   |   |            |
| 13. | <b>Вкупен расположлив фонд на време</b>  | 15 недели<br>12 ЕКТС x 30 часови = 360 часови           |   |            |
| 14. | <b>Распределба на расположливо време</b>   | 60+30+270 = 360 часови                                  |   |            |
| 15. | <b>Форми на наставните активности</b>  | 15.1.   | Предавања-теоретска настава                                 | 60 часови  |
|     |  | 15.2.   | Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа | 30 часови  |
| 16. | <b>Други форми на активности</b>   | 16.1.   | Проектни задачи   | 80 часови  |
|     |  | 16.2.   | Самостојни задачи   | 80 часови  |
|     |  | 16.3.   | Домашно учење   | 110 часови |
| 17. | <b>Начин на оценување</b>  |   |   |            |
|     | 17.1.  | Тестови   | 60 бодови   |            |
|     | 17.2.  | Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) | 30 бодови   |            |

|            |  |                                |   |   |  |        |
|------------|--|--------------------------------|---|---|--|--------|
|            | <b>17.3.</b>                                       | Активност и учество            |   |   | 10 бодови                                    |        |
| <b>18.</b> | <b>Критериуми за оценување (бодови/оценка)</b>     | до 61 бода                     |   | 5 (пет) (F)   |  |        |
|            |  | од 61 до 68 бода               |   | 6 (шест) (E)  |  |        |
|            |  | од 69 до 76 бода               |   | 7 (седум) (D)   |  |        |
|            |  | од 77 до 84 бода               |   | 8 (осум) (C)  |  |        |
|            |  | од 85 до 92 бода               |   | 9 (девет) (B)   |  |        |
|            |  | од 93 до 100 бода              |   | 10 (десет) (A)  |  |        |
| <b>19.</b> | <b>Услов за потпис и полагање на завршен испит</b> |                                | Редовност на настава и вежби, проектна задача |   |  |        |
| <b>20.</b> | <b>Јазик на кој се изведува наставата</b>          |                                | Македонски јазик                              |   |  |        |
| <b>21.</b> | <b>Метод на следење на квалитетот на наставата</b> |                                | Механизми на интерна евалуација               |   |  |        |
| <b>22.</b> | <b>ЛИТЕРАТУРА</b>                                  |                                |   |   |  |        |
|            | <b>22.1.</b>                                       | <b>Задолжителна литература</b> |   |   |  |        |
|            |  | Ред. број                      | Автор   | Наслов  | Издавач                                      | Година |
|            |  | 1.                             | Несторовски<br>Методија                       | Економија на инвестициите                                       | Економски факултет, Скопје, УКИМ             | 2010   |
|            |  | 2.                             | Блок Б. С.,<br>Харт А. Џ.                     | Основи на финансиски менаџмент                                  | Глобал комуникации, Скопје                   | 2008   |
|            |  | 3.                             | Арсов Сашо                                    | Финансиски менаџмент  | Економски факултет, Скопје, УКИМ             | 2016   |
|            | <b>22.2.</b>                                       | <b>Дополнителна литература</b> |   |   |  |        |
|            |  | Ред. број                      | Автор   | Наслов  | Издавач                                      | Година |
|            |  | 1.                             | Paunovic B.,<br>Zipovski Dimitraki            | Poslovni plan vodic za izradu                                   | Ekonomski fakultet, Beograd                  | 2010   |
|            |  | 2.                             | Костовски Нинко                               | Методи и практика на современото инвестирање во претпријатијата | Универзитет Американ колеџ, Скопје           | 2007   |
|            |  | 3.                             | Николовски Душан                              | Инвестиционен менаџмент   | Научна установа-самостоен истражувач, Скопје | 2007   |
|            |  | 4.                             | Orsag Silvije                                 | Budžetiranje kapitala: Procjena investiciskih projekata         | Masmedia, Zagreb                             | 2002   |

|  |  |    |                           |   |                               |      |
|--|--|----|---------------------------|---|-------------------------------|------|
|  |  | 5. | Dayananda Don<br>and oth. | Capital budgeting:<br>Financial appraisal of<br>investment projects | Cambridge<br>University Press | 2002 |
|--|--|----|---------------------------|---|-------------------------------|------|